

# МЛАДИТЕ ПРИОРИТЕТ ДЕНЕС ЗА ПОДОБРО УТРЕ!



**СЕГА**  
Коалиција на младински организации  
[www.sega.org.mk](http://www.sega.org.mk)

12 АВГУСТ 2020  
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДИ  
[www.sega.org.mk](http://www.sega.org.mk) | [sega@sega.org.mk](mailto:sega@sega.org.mk)



Коалиција на младински организации СЕГА во името на младите, преку 12 барања ги повикува пратениците во новиот состав на Собранието на Република Северна Македонија како и членовите на новата Влада да се заложат за:

1

Подобрување на животниот стандард и квалитетот на живот на младите преку соодветни политики, мерки и интервенции!

2

Вклучување на младинска перспектива во законската регулатива и активно вклучување на младите и младинските организации во унапредување на законодавството!

3

Обезбедување на 0,3% од Буџетот до крајот на 2020 година, за спроведување на Законот за младинско учество и младински политики, и задолжителна примена на одредбите на овој Закон на локално и национално ниво!

4

Креирање и усвојување на Законот за средно образование вклучувајќи ги одредбите за системско и суштинско учество на учениците во донесување на одлуки во училиштата, со соодветни буџетски импликации за негова практична примена!

5

Унапредување и проширување на активните мерки за вработување на младите, како и зголемување на опфатот на млади и примена на Младинската Гаранција!

6

Поттикнување и мотивирање на приватниот сектор за вработување на младите, особено на младите под социјален ризик, вклучително и младите Роми!

7

Обезбедување на услови за пристојна плата, недискриминација и почитување на работничките права на младите!

8

Обезбедување на квалитетен образовен процес за наредната 2020/21 учебна година, со целосна заштита на учениците од ширење на пандемијата, вклучувајќи долгорочна стратегија за справување со сите можни ризици!

9

Оспособување на наставниот кадар но и опремување на образовните установи (училишта, факултети) со нагледни средства и техничка опрема кои одговараат на наставните програми!

10

Унапредување на условите за домување преку зголемена поддршка за финансиска стабилност и осамостојување на младите, како и значително унапредување на студентскиот стандард!

11

Подобрување на системот на примарна и секундарна здравствена заштита на младите, воведување на бесплатни здравствени услуги за млади и континуирано информирање на младите за здрави животни стилови!

12

Континуирана и суштинска поддршка на младинските организации во спроведување на младински програми!

